

ХИПОТЕТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРИХОДИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ ЗА ДЕЛАТА ОД УМЕТНИЧКАТА МУЗИКА

Хипотетичните модели за приходите и расходите на делата од уметничката музика кај македонски автори треба да ни послужат како основа за однесувањето на македонските композитори во новите транзициони економски услови. Всушност, преку споредбата колку може еден автор да заработи во овие услови и колку треба тој да инвестира од сопствените ресурси, можеме да донесеме заклучоци за влијанието на економските фактори во современата македонска музичка култура.

Хипотетичните модели ќе ги прикажеме одделно преку:

1. *приходите од создавањето на едно дело;*
2. *трошоците на авторскиот труд.*

Поради можноста за споредба меѓу приходите и расходите, ние изградивме четири видови дела според:

- инструментален состав и
- времетраење.

Според инструментален состав ги изведовме следниве типови дела:

- солистичко;
- камерно;
- симфониско;
- вокално-инструментално.

Според времетраење:

- до 10 мин.;
- до 20 мин.;

- до 30 мин.;

- до 40 мин.

Во овој случај ја игнорираме формата, бидејќи таа има мала улога во приходите на авторите. Единственот фактор кој има улога е инструменталниот состав и времетраснето.

1. Хипотетични модели за приходите од создавањето

1.1. Типови приходи од создавањето на едно дело

Хипотетичните модели за приходите, односно пресметувањата ги одредивме според пет типови приходи кои може да се имат врз македонски композитор да ги оставари како насод создавањето на едно дело за една година. Тие приходи се:

- 1.1.1. од авторските права;
- 1.1.2. од механичките права;
- 1.1.3. од нарачките на дело;
- 1.1.4. од печатење;
- 1.1.5. од други приходи.

1.1.1. Приходи од авторски права

Кај авторските права основа за пресметката ни е вредноста на бодот според репартиционите класи на ЗАМП. Како референцијална ќе ја земеме вредноста од 2001-та година, поради тоа што е најблиска до денес.

| репартициони класи | вредноста на 1 бод за 2001год. во денари |
|-----------------------------|--|
| 100-радио | 2.1229751 |
| 200-концерти/сериозна | 2.866460 |
| 300-телевизија | 3.986000 |
| 800-комерцијални ТВ станици | 1.090470 |

табела бр.1

Бодирањето на делата според репартициони класи ќе го вршиме врз основа на Правилникот на ЗАМП (член 40/100

С.Лешков: Хипотетични модели...

Стручжен весник на Р.Македонија 2000:19).

Од другите параметри што ги користевме за креирањето на овие модели, нашите претпоставки се следеа според тоа каде и колку можат да се изведуваат хипотетичните дела.

Така, тргнавме од претпоставката дека овие дела од сите радиостаници во Македонија се емитуваат единствено на програмите на Македонското Радио. Во емитувањата на Македонското Радио ги подразбирааме заедно Прата програма -Радио Скопје и Третата програма. И тоа, Третата програма емитува дела од македонската современа музика, додека Радио Скопје фрагментарно. Отатму, на пример, градиме преставка дека една симфонија од македонски автор, во текот на една година може да се емитува вкупно 2 пати.

Во однос на ТВ емитувања во Македонија, во моментов дела од македонски автори се емитуваат единствено на Македонската Телевизија и на ТВ Телма. Според истиот принцип ќе претпоставиме дека на едно симфониско дело, од ист автор, е можно едно емитување годишно.

1.1.2. Приходи од механички права

Приходите кои македонските автори можат да ги оставарат од механичките права се занемарливи, така што воопшто нема да ги обработуваме.

1.1.3. Приходи од нарачки на дело

Овие приходи ќе ги пресметуваме според ценовников на СОКОМ.

| | |
|--|------------------|
| - за вокално-инструментално | 58.500,00 денари |
| - за симфониско дело | 51.000,00 денари |
| - за поголем гудачки оркестар | 38.000,00 денари |
| - за гудачки оркестар | 18.000,00 денари |
| - за гудачки оркестар,солист и мешан хор | 28.000,00 денари |
| - за квинтет | 21.000,00 денари |
| - за гудачки квартет | 12.000,00 денари |
| - за гудачко трио | 9.000,00 денари |
| - за дуо | 9.000,00 денари |
| - за солистичко (до 12 мин.) | 9.000,00 денари |
| - за хорско | 9.000,00 денари |

1.1.4. Приходи од печатење

За приходите од печатење ќе ја користиме сумата од 100,00 денари.

1.1.5. Други приходи

Во овој тип приходи ќе го пресметуваме приходот што авторот може да го реализира од продавањето на продуктивни уметници. Во овој случај ќе ги користиме следниве суми:

- за солистичко дело 3.100,00 денари;
- за камерно дело 6.200,00 денари;
- за симфониско дело 9.300,00 денари;
- за вокално - инструментално дело 12.400,00 денари.

1.2. Модели според категории на дело

Врз оваа основа ги изведовме следниве четири хипотетични модели за приходите од создавањето на едно дело:

1.2.1. Хипотетичен модел за приходите од звездбата на солистичко дело со траење до 10 минути

Приходите од авторските права од изведбата на листичко дело со траење до 10 мин. ги пресметавме според следниов број изведби:


- на Македонското радио - пет емитувања;
- на Македонската телевизија - две емитувања;
- Концертни изведби - две изведби;
- на комерцијална ТВ - едно емитување.

Според вредноста на бодот на репартиционите класи а корисниците на авторски музички дела, ги добивме следниче приходи од авторски права:

| Македонско Радио / 5 емитувања | 1.277,8506 денари |
|--------------------------------|--------------------------|
| Македонска ТВ / 2 емитувања | 956,64 денари |
| Концертни изведби / 2 годишно | 687,9504 денари |
| Комерцијална ТВ / 1 емитување | 130,8564 денари |
| ВКУПНО | 3.053,2974 денари |

| | | |
|-----------------|---------------------------|------|
| авторски права | 3. 053,2974 денари | 16 % |
| нарачка / СОКОМ | 9. 000,00 денари | 50 % |
| печатење | 3.100,00 денари | 17 % |
| други приходи | 3.100,00 денари | 17 % |
| ВКУПНО | 18.253,2974 денари | |

Табела бр.3



2.нарачка од СОКОМ

50%

графикон бр.1

Во овој модел може да се види дека композиторот попловина од приходот, 50 %, може да го остави само доколку е делото нарачка од СОКОМ. Другите 50% се вкупно од преостанатите приходи: од авторските права, од печатење, од продавање и сл.

1. 2.2. Хипотетичен модел за приходите од изведбата на камерно дело со траење до 20 минути

За да ги пресметаме приходите од авторските права од изведбата на камерно дело со траење до 20 мин. го претпоставивме следниов број на изведби:

- на Македонското Радио - пет емитувања;
- на Македонската Телевизија - две емитувања;

ретпоставивме дека тоа дело ќе се изведе двапати во година - на комерцијална ТВ - едно емитување.

Според ова приходите од авторските права се:

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Македонско Радио / 5 емитувања | 6.389,253 денари |
| Македонска ТВ / 2 емитувања | 4.783,2 денари |
| Концертни изведби / 2 годишно | 3.439,752 денари |
| Комерцијална ТВ / 1 емитување | 654,282 денари |
| вкупно | 15.266,487 денари |


табела бр.4

Во табела бр. 5 ви го прикажуваме хипотетичниот приход за вкупните приходите што авторот може да ги добие со компонирањето и изведбата на едно камерно дело со времетраење до 20 минути:

| | | |
|----------------------|--------------------------|-------------|
| авторски права | 15.266,487 денари | 33 % |
| нарачка од СОКОМ | 21.000,00 денари | 46 % |
| печатение | 3.100,00 денари | 7 % |
| други приходи | 6.200,00 денари | 14 % |
| вкупно | 45.566,487 денари | |

табела бр.5

1. от авторски права
33%
2. печатение
7%



Повторно можем да забележиме дека од вкупниот приход што авторот може да го оствари од изведбата на камерно дело, нарачката од СОКОМ носи најголем процент 46%, додека од емитувањата од авторските права 33 %. Другите 21 % авторот може да ги оствари преку печатење, продавање директно од изведувачите и т.н.

1.2.3. Хипотетичен модел за приходите од изведбата на симфониско дело со траење до 30 минути

За да ги пресметгаме приходите од авторски права од изведбата на симфониско дело со траење до 30 мин.го претпоставивме следниов број изведби:

- на Македонското Радио - две емитувања;
- на Македонската Телевизија - едно емитување;
- на програмата на концертите на сериозна музика претпоставивме дека тоа дело ќе се изведе еднаш во годината - на комерцијална ТВ - едно емитување.

| | |
|---|---------------------------|
| Според ова, приходите од авторските права се следниве | |
| Македонско Радио/ 2 емитувања | 4.855,8322 денари |
| Македонска ТВ / 1 емитување | 4.544,0399 денари |
| Концерт / 1 изведба | 3.267,7643 денари |
| Комерцијална ТВ / 1 емитување | 1.243,1358 денари |
| вкупно | 13.910,7722 денари |


табела бр.6

Во табелата бр. 7 е претставен хипотетичниот модел за приходите што може авторот да ги добие со компонирањето и изведбата на едно симфониско дело со времетраење до 30 мин.

| | | |
|------------------|-------------------------|------|
| авторски права | 13.910,77 денари | 18 % |
| нарачка од СОКОМ | 51.000,00 денари | 66 % |
| печатение | 3.100,00 денари | 4 % |
| останати приходи | 9.300,00 денари | 12 % |
| вкупно | 77.310,00 денари | |

табела бр.7

Еве го и графичкиот приказ на овој модел:



Во табелата бр. 9 ви го прикажуваме хипотетичниот модел за приходите што може авторот да ги добие со компонирањето и изведбата на едно вокално-инструментално дело со времетраење до 40 мин.

| | вкупно | |
|------------------|------------------|---------------|
| авторски права | 15.310,47 | денари 17 % |
| нарачка од СОКОМ | 58.500,00 | денари 66 % |
| печатење | 3.100,00 | денари 3 % |
| други приходи | 12.400,00 | денари 14 % |
| | 89.310,47 | денари |

табела бр.9


И кај овој хипотетичен модел е очигледно дека јатолемиот процент, 65%, од вкупните приходи, авторот може го оствари доколку делото е нарачка од СОКОМ. За разлика од претходниот модел, процентот од емитување од остварени авторски права се намалува. Имено, симфониските дела ретко емитуваат на програмите на МРТВ (повторно со мал клучок на Третата програма).

1.2.4. Хипотетичен модел за приходите од вокално-инструментално дело со траење до 40 минути

За да ги пресметаме приходите од авторски права, во ој модел го земавме следниов број изведби:

- на Македонското Радио - едно емитување;
- на Македонската Телевизија - едно емитување;
- претпоставивме една концертна изведба;
- на комерцијална ТВ;
- едно емитување годишно.

Според ова ги добивме следниве приходи од авторски



Повторно најтолем процент од приходот што авторот ентално дело е нарачката од СОКОМ која учествува со 66 %, дека од остварените авторски права од емитување може да биде 17 %, исто колку приходите од печатење, од продавање и

ЕЛЕКТРОНСКА МУЗИКА

Тина Иванова

„Електронската музика е опит звук, звук што не е врзан за ниту една култура. Таа е способна да се ослободи од емоциите што ги рушат националните бариери меѓу која било раса, вид или профил на публика. Не постои барокна електронска музика или јужна електронска музика. Постои само електронска музика!“ Kraftwerk

Зборовите на германската четиричлена група *Kraftwerk*, за која во овој текст нема да стане збор и покрај тоа што таа е еден од првите состави од 70-те години (по улогата на нивните сонародници и истомисленици *Tangerine Dream*) која се смета за зачетник на електронската музика, но сфатена во поширока смисла на зборот, во однос на прифатеноста од големиот број слушатели и во однос на влијанието што во наредните годините го извршила врз останатите популарни групи, само уште еднаш ја потврдуваат универзалноста на музичката идеја.

Електронската музика се раѓа на преминот од 19 кон 20 век. Изгледа зачудувачки рано, со оглед на тоа дека изминатите неколку десетици беа време на енормно брз технолшки развој, време кое присутниве генерации го преживеале будно следејќи ги и секавајќи се на новитетите во оваа област. Но, на самиот почеток на 20 век, покрај тенденциите за создавање на нешто апсолутно ново и дотогаш непостоечко во она што се нарекува техника на компонирање, започнале да се создаваат дела чиј, за тоа време, крајно кондензиран производ не можел да се реализира прецизно со дотогод постоецката инструмен-